



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 август 2016 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки¹: јули 2016 година

- Каматните стапки на вкупните кредити и вкупните депозити во јули изнесуваат 6,3% и 1,8%, соодветно, и се речиси непроменети во однос на претходниот месец.
- Каматните стапки на новоодобрените кредити во јули изнесуваат 5,9%, без позначителни промени веќе трет месец по ред. Просечното ниво на каматните стапки на новопримените депозити во текот на јули од 1,5% упатува на минимална нагорна месечна промена од 0,1 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и новите кредити и депозити

	12.2015	1.2016	2.2016	3.2016	4.2016	5.2016	6.2016	7.2016
во % на годишно ниво								
Вкупни кредити	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3
Корпоративен сектор	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1
Домаќинства	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
Новоодобрани кредити	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	5.9	5.9	5.9
Корпоративен сектор	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	6.0	5.8	5.9
Домаќинства	5.7	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.9	5.8
Вкупни депозити	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Корпоративен сектор	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9
Домаќинства	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Новопримени депозити	1.6	1.8	1.6	1.7	1.7	1.1	1.4	1.5
Корпоративен сектор	1.3	2.0	1.1	1.3	1.2	0.8	0.9	1.3
Домаќинства	1.9	1.7	2.0	1.9	1.9	1.5	1.9	1.6



Извор: НБРМ.

¹ Под каматна стапка се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.aspx>




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор²



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на вкупната состојба на одобрените кредити на корпоративниот сектор на крајот на јули изнесува 6,1% и е непроменета во однос на претходниот месец.
- Стапката за новоодобрените кредити на месечна основа се зголеми за 0,1 п.п. и изнесува 5,9%. Нагорната промена произлегува од каматните стапки на кредитите одобрени во денари, со валутна клаузула (0,4 п.п.).
- Во споредба со крајот на 2015 годината, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,2 п.п.



Извор: НБРМ.





² За потребите на ова соопштение корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Каматната стапка на вкупната состојба на примените депозити од корпоративниот сектор во јули изнесува 1,9% и во однос на јуни е непроменета.
- Просечната каматна стапка на новопримените депозити од корпоративниот сектор во текот на јули достигна 1,3%. Месечниот раст од 0,4 п.п. главно произлегува од каматните стапки на депозитите примени во денари, без валутна клаузула (0,3 п.п.) и на депозитите во странска валута (0,9 п.п.), наспроти падот кај депозитите примени во денари со валутна клаузула (0,9 п.п.).
- Од почетокот на годината, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е намалена за 0,3 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата³




Извор:НБРМ

- Каматната стапка на вкупната состојба на одобрените кредити на домаќинствата на крајот на јули изнесува 6,7%, без промени од март годинава.
- Банките и штедилниците во текот на јули на домаќинствата им одобрувале нови кредити по просечна стапка од 5,8%, минимално пониска од претходниот месец (за 0,1 п.п.), главно заради промените кај каматните стапки на кредитите одобрени во денари, со валутна клаузула.

³ За потребите на ова соопштение домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.

- Кај вкупната состојба на примените депозити од домаќинствата каматната стапка во јули и натаму е на нивото од 1,8% (непроменета од февруари годинава).
- Каматната стапка на новопримените депозити од домаќинствата изнесува 1,6%, при надолна месечна промена од 0,3 п.п., главно предизвикана од промените кај каматните стапки на депозитите во денари, без валутна клаузула.
- Анализирано на кумулативна основа, промените кај вкупните кредити и депозити на домаќинствата од почетокот на 2016 година се движат во иста насока, т.е. се намалени за 0,1 п.п., соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерирани каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspix](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix)

Методолошки појаснувања: [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspix](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
[http://nbrm.mk/kalendar na objavuvanje na podatoci.nspix](http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspix)

Месечни податоци за каматните стапки: 30 септември 2016 (референтен пресек заклучно со август 2016).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.



Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика

За подетаљни информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/108).